

**Агенција за филм на Република Македонија**

**О П Ш Т И   И Н Ф О Р М А Ц И И ,  
У С Л О В И   З А   У Ч Е С Т В О   Н А   К О Н К У Р С  
К Р И Т Е Р И У М И   И   М Е Р И Л А   З А   Ф И Н А Н С И Р А Њ Е  
З А Д О Л Ж И Т Е Л Н И   Д О К У М Е Н Т И   И**

**ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДОМАШНИ ФИЛМОВИ ЗА НИВНА ДОРЕАЛИЗАЦИЈА, ЗА МЕЃУНАРОДНА ПРОМОЦИЈА ПРЕКУ УЧЕСТВО НА ФЕСТИВАЛИ И МАНИФЕСТАЦИИ И ПРОМОЦИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ЗА ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСКО ФИНАНСИСКО УЧЕСТВО**

**I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Копродукциски филм со малцински финансиски удел на Република Македонија е домашен филм во кој учеството на Република Македонија не може да биде повеќе од 20%, но не помалку од 10% во вкупните трошоци за производство на филмот.

## II. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО

- Конкурсот е наменет за филмови кои во моментот на аплицирање се во фаза на пост продукција или се во целост завршени со реализацијата и не се претходно, по било кој основ, поддржани од страна на Агенцијата за филм;
- За меѓународна промоција може да конкурира филмски продуцент на филм за кој до момент на поднесување на Пријавата, не е поминато повеќе од една година од денот на неговото премиерно прикажување;
- Право на учество на конкурс имаат продуценти кои:
  - се регистрирани во Централниот регистар на Република Македонија за вршење на дејност производство на филмови како претежна дејност;
  - ја имаат доставено и пополнета во целост Пријавата.

## III. КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА

- Евалуацијата на доставените Пријави ќе се врши врз основа на критериумите за финансирање на проекти од национален интерес во филмската дејност утврдени во член 27 од Законот за филмската дејност;
- Целосната документација во прилог на Пријавите кои ќе бидат доставени на Конкурсот, ќе биде разгледувана од страна на Филмскиот совет;
- Одлуките за прифаќање или одбивање на Пријавените проекти ги донесува Управниот Одбор;
- Рокот за донесување на Одлука по поднесена Пријава е 30 дена од денот на доставувањето на Пријавата.

## IV. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

**Задолжителна документација во зависност од категоријата на филмот која се доставува на македонски јазик и тоа:**

I. Подносителите на Пријавите кои се однесуваат на филмови кои се во пост продукција и кои побаруваат средства за завршување на реализацијата на филмот задолжително потребно е да ја достават следнава документација на македонски јазик:

- Синопис (1 страна);
- Копија (последна монтирана верзија) од филмот со кој се аплицира достапна електронски (со достава на линк) или ДВД ЦД;
- Краток опис/нарација за реализацијата на филмот (1 страна);
- Филмографија на филмскиот продуцент подносител на Пријавата (правно и физичко лице) и главниот продуцент на филмот;
- Филмографија на режисерот кој го режирал филмот;
- Целосен буџет на филмскиот проект со вклучени и посочени ставки за учеството на Република Македонија во проектот и ставки за кои се побарува финансиска поддршка од страна на Агенцијата;
- Финансиски план според со посочено процентуално учество на Република Македонија во проектот и средствата кои се побаруваат од Агенцијата;
- Изјава дека филмот за кој се доставува Пријавата претходно не е поддржан од страна на Агенцијата за филм.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Изјавата се доставува на образец утврден од страна на Агенцијата и кој е составен дел од Пријавата.

II. Подносителите на Пријавите кои се однесуваат на филмови за кои се побаруваат средства за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Македонија, задолжително потребно е да ја достават и следнава документација на македонски јазик:

- Синопис (1 страна);
- Копија од филмот со кој се аплицира достапна електронски (со достава на линк) или ДВД ЦД;
- Доказ за направена премиера во Република Македонија;
- Планот за меѓународна промоција и дистрибуција во Република Македонија;
- Филмографија на филмскиот продуцент подносител на Пријавата (правно и физичко лице) и главниот продуцент на филмот;
- Филмографија на режисерот кој го режирал филмот;
- Буџет кој се однесува на меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Македонија со посочени ставки за кои се побарува финансиска поддршка од страна на Агенцијата;
- Изјава дека филмот за кој се доставува Пријавата претходно не е поддржан од страна на Агенцијата за филм.<sup>2</sup>

#### Друга потребна документација:

- претходно изработени филмови на продуцентот и режисерот достапни електронски (со достава на линк) или ДВД ЦД;
- други документи/материјали потребни за до објаснување на проектот, за кои подносителот цени дека е потребно да ги достави.

### V. НА КОНКУРСОТ НЕМА ДА БИДАТ РАЗГЛЕДУВАНИ ФИЛМСКИ ПРОЕКТИ

На Конкурсот нема да бидат разгледувани:

- Пријавите кои се поднесени од продуценти кои не се регистрирани во Централниот регистар на Република Македонија за вршење на дејност производство на филмови како претежна дејност;
- Пријавите кои не се пополнети во целост и / или во чиј прилог не се доставени сите задолжителни документи;
- Пријавите за филмови кои се произведени пред повеќе од една година сметајќи го денот на поднесувањето на Пријавата<sup>3</sup>.

Агенција за филм на Република Македонија

#### ПРИЈАВА

**за финансирање на домашни филмови за нивна дореализација, за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Македонија - за филмови со македонско малцинско финансиско учество**

Информации за проектот			
<b>Наслов на проект (локален и интернационален)</b>			
<b>Категорија на филмски проект</b>	<b>Игран</b>	<b>Документарен</b>	<b>Анимиран</b>
<b>Долгометражен филм</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Кратометражен филм</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Времетраење на филмот (минути)</b>			
Дали претходно е поднесена пријава за овој проект на	<input type="checkbox"/> ДА		<input type="checkbox"/> НЕ

<sup>2</sup>Изјавата се доставува на образец утврден од страна на Агенцијата и кој е составен дел од Пријавата.

<sup>3</sup>Важи само за Пријавите кои се однесуваат за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Македонија

претходни Конкурси објавени од Агенцијата за филм на Република Македонија, односно Филмскиот фонд		(Ако да, наведи година на пријава)	
<b>Филмскиот проект е:</b>			
Оригинално сценарио <input type="checkbox"/>		Адаптација на книжевно дело <input type="checkbox"/>	
Доколку сценариото е адаптација наведете име на автор и назив на делото			
<b>Сценарист:</b>			
<b>Режисер:</b>			
<b>Вкупен буџет на филмскиот проект<sup>4</sup></b>		<b>ден.</b>	
<b>Средства кои се побаруваат од Агенцијата за филм на Република Македонија</b>		<b>ден.</b>	
Други информации за филмскиот проект			
	<b>Име на правно лице</b>	<b>Износ на средства со кои учествува во проектот</b>	<b>Адреса и други информации (емаил, тел., веб страна и сл.)</b>
<b>Главен продуцент</b>			
<b>Ко продуцент од Република Македонија</b>			
<b>Копродуцент 2</b>			
<b>Копродуцент 3</b>			
<b>Копродуцент 4</b>			

<b>ДАТУМИ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИЛМОТ<sup>5</sup></b>		
	Датум на почеток	Датум на завршување
Подготовки		
Пред продукција		
Продукција (снимање)		
Пост – продукција		
Завршување на филмот		
Дистрибуција		
Премиера на филмот во Република Македонија		

<b>УЧЕСТВО НА ДРЖАВЈАНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРЕАТИВНИОТ ДЕЛ ОД ФИЛМСКАТА ЕКИПА</b>		
Бр.	Позиција	Информации
1	Режисер	
2	Директор на фотографија	
3	Композитор на Оригинална музика	

<sup>4</sup> За проектите кои се однесуваат за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Македонија се пополнува со износ на буџетот изготвен за оваа намена

<sup>5</sup> Во овој сегмент, фазите кои не се завршени за проектите кои се во пост продукција фазите кои се со сиво се незавршени и поради тоа во тие полиња се пополнуваат датумите кои се планирани за овие фази на реализација.

4	Сценарист			
5	Автор на книжевно дело според кое е напишано сценариото			
6	Сценограф			
7	Костимограф			
8	Автор на маска			
9	Дизајнер на звук			
10	Монтажа			
11	Главна улога 1			
12	Главна улога 2			
13	Главен цртач/аниматор (за анимиран филм)			
14	<b>Продукција на филмскиот проект во РМ</b>	<b>Денови</b>		<b>Недели</b>
	<b>Учество на други државјани од РМ во филмската екипа (Наведи позиција)</b>			

ПОДАТОЦИ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА			
Име на правно лице			
Име и презиме на управител			
Управител:			
<b>ЕДБ:</b>		<b>ЕМБС:</b>	
Адреса			
Телефон		Факс:	
Мобилен		E-mail	
Web страна			
Депонент на банка			
Број на жиро-сметка			

Датум на поднесување на  
Пријавата:

Потпис на управителот на  
Продуцентската куќа :

печат

-----

-----

НАПОМЕНА: Со потпишување на оваа пријава филмскиот продуцент ја потврдува точноста и комплетноста на горенаведените податоци

(штембил на правното лице)

### Изјава

\_\_\_\_\_ (име на продукциска куќа) како подносител на Пријавата на финансирање на домашни филмови за нивна дореализација, за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Македонија потврдува дека филмот \_\_\_\_\_ (наслов на проектот), не е претходно, по било кој основ, поддржан од страна на Агенцијата за филм на Република Македонија.

Име на Правно лице:

\_\_\_\_\_

Законски застапник:

\_\_\_\_\_ (Име и презиме)

Датум

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (потпис)

